

КОДЕКС НА ОДНЕСУВАЊЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ЗА СЛЕДЕЊЕ НА НАСТАВАТА СО ФИЗИЧКО ПРИСУСТВО

Учениците треба:

- да бидат во училиште најмалку 5 -10 минути пред почетокот на наставата,
- да се движат во и надвор од училиштето по строго контролиран ред, со почитување на ознаките со кои се означува правецот на движење и запазување на минимум потребното растојание од 1,5 метар при чекање ред на учениците пред и внатре во училиштето.
- и образовните асистенти на учениците со посебни образовни потреби, задолжително носат маска/прекривка на лицето
- на влезот од училиштето да ги дезинфицираат обувките и рацете, со дезинфекционо средство со асистенција на одговорниот наставник
- да бидат трпеливи, пред влезот на училиштето, додека им се мери телесна температура со безkontakтен топломер.
- во случај на покачена телесна температура (над 37.4°) не се дозволува влез на ученикот во училиште и ученикот и родителот се упатуваат на консултација кај матичниот лекар на ученикот
- да не доаѓаат на училиште кога имаат знаци на други заразни болести
- при влегување во училиште, за време на престојот во училиште и за време на наставата задолжително ја почитуваат мерката за физичка дистанца од најмалку 1,5 метар и носат заштитна маска/покривка на лице, освен кога се на отворено во училишниот двор со одржување на препорачаната дистанца
- да ја почитуваат препораката: Доколку наставата се реализира на отворено во училишниот двор, се препорачува да не се носат маски/прекривки на лицето, но да се почитува задолжително препорачаната физичка дистанца помеѓу ученик-ученик и наставник-ученик од најмалку 1,5 метри
- внимателно да ги усвојат упатствата за тоа како правилно и безбедно да се однесуваат, да одржуваат физичко растојание, хигиена на рацете и заштита на сопственото здравје, но и здравјето на останатите ученици и вработените во училиштето на првиот ден од наставата
- да ги користат тоалетите на начин што ќе овозможи присуство на помал број ученици и запазена дистанца (на пример, ако тоалетот е помал, ученикот треба да чека надвор од тоалетот додека излезе ученикот кој е внатре).
оброкот да го конзумираат во училницата во која реализираат настава и само тогаш им е дозволено да ја отстранат маската/прекривката од лице во училница;
- да ги мијат рацете пред и по јадење, пред и по употреба на тоалет, пред и по доаѓање од надвор и кога рацете изгледаат валкани;
- да бидат во училиште најмалку 5 -10 минути пред почетокот на наставата, а оние кои се дежурни 30 минути пред почетокот на часот;
- да се придржуваат на Правилата и други општи акти на училиштето со кои е уредено нивното однесување во училишните простории, училишниот двор, на други места на кои се изведува воспитно-образовна работа како и на патот од дома до училиште;
- за решавање на проблеми во односите со други ученици, наставниците, трети лица да му се обраќаат на одделенскиот раководител, кој по потреба ќе ги консултира стручните соработници и директорот;
- редовно да ја посетуваат наставата;
- да не каснат на редовната настава и другите облици на воспитно-образовна работа;
- совесно да работаат на усвојување на знаењата и вештините пропишани во училишната програма;
- културно да се однесуваат кон другите ученици, вработените, родители на учениците и трети лица;
- навреме да ги оправдуваат изостаноците;
- да ги чуваат личните работи, и да не ги споделуваат со другите ученици;
- да го чуваат имотот на училиштето;
- да се грижат за чистотата и естетскиот изглед на училишните простории во кои престојуваат и училишниот двор;

- во училиштето и во училишниот двор, не смеат да се носат опасни средства со кои би можело да се загрози нечиј живот или де се направи некаква материјална штета;
- да се воздржуваат од поттикнување и учествување во караници и тепачки;
- да се воздржуваат од недолично изразување во меѓусебната комуникација;
- да се воздржуваат од изразување на национална, расна и верска нетрпеливост;
- за своите права и обврски да бидат информирани од страна на одделенските раководители, наставниците и другите вработени во училиштето.